

5500 SPORT - ПРВ СПОРТСКИ NOKIA ТЕЛЕФОН

Работи на GSM 900/1800/1900 со оперативен систем Symbian. Поседува 2 мегапикселна камера, FM радио, MP3 плеер, JAVA MIDP 2.0, Pop - Port USB интерфејс, Bluetooth v 2.0+ EDR, SyncML, XHTML, PoC (Push to talk over Cellular), Text to Speech, SIND, а музичките композиции можат да се запишат на microSD



картичката од 1 гигабајт. Има димензии од 18x45x107 мм, тежи 103 грама со TFT дисплеј од 208x208 пиксели и 262.144 бои.

НАСКОРО FIAT МОБИЛНИ

Компанијата "Fiat" ќе влезе на пазарот за мобилни со серија на сопствени телефони. Европскиот производител на автомобили изјави дека има произведено неколку современи телефони, со MP3 плеер, камера, мож-



ност за примање и за испраќање e-mail, Internet, Bluetooth (системот Microsoft - Blue и Me за автомобили). Првите модели се очекува да се појават во август.

НОВ МОБИЛЕН ОД ASUSTeK COMPUTER

Компанијата "ASUSTeK Computer" најави нов мобилен телефон во својата програма, наречен ASUS V 75. Овој модел е



карактеристичен по многуте музички функции како MP3 плеер, FM радио, квалитетен стерео звук. Има 7 различни видови еквалајзери (Classical, Pop, Rock, Bass, Party, Treble и Dance). Овозможени се фото и видеоснимања - со помош на 1.3 мегапикселната камера. Телефонскиот именик има капацитет од 300 записи. Има

вградена меморија од 32 MB и слот за miniSD картичка (до 1GB), GSM (900/1800/1900) и GPRS class 10, TFT дисплеј со резолуција од 176x220 пиксели и поддршка од 262.000 бои. Ги поддржува следниве музички и видеоформати: Midi, MP3, AMR, AAC, MPEG 4, 3GP. Литиумската батерија е со јачина од 720 mA/h т.е. до 5 часа за разговор и до 300 часа во мирување. Димензиите му се 99,6x43x17,5 мм,



NOKIA E 62 НАСКОРО ВО АМЕРИКА

Се појавија непотврдени информации за тоа дека наскоро американскиот мобилен оператор Cingular ќе почне да го продава новиот мобилен телефон од финската компанија "Nokia E 62".



Да напомниме дека Nokia E 62 поддржува 4 GSM, GPRS, EDGE, Bluetooth, сервиси како Good, MS Direct Push, BlackBerry Connect, XpressMail. ОС Symbian 9.1, процесор од 235 MGx, 160 MB флеш меморија, слот за MiniSD картичка, QVGA екран, QWERTY клавијатура.

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ